

Службен весник

на Република Македонија

Број 67

16 април 2018, понеделник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1281. Одлука за испраќање на припадници на Армијата на Република Македонија за учество во вежбовната активност „COMBINED RESOLVE-X“, во Сојуз на Република Германија.....	2	1285. Правилник за формата и содржината на евиденцијата за спроведени финансиски мерки вклучително и финансиски мерки против тероризам и пролиферација.....	7
1282. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Уставен суд на Република Македонија..	2	1286. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на листата на определени лица кон кои се воведени финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање.....	7
1283. Одлука за испраќање на републичките сили за заштита и спасување за учество на вежбовна активност при хемиски инцидент со прекуграничен ефект „Суб-регионална-Балкан теренска вежба“ во Тирана, Република Албанија.....	3	1287. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	8
1284. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат од постоечки локален пат кон месност поранешен Рудник Дамјан до концесиски простор Рудник Боров Дол КО Дамјан, Општина Радовиш.....	3	1288. Решение за впишување на здружение во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита.....	8

1283.

Врз основа на член 16 точка 5) од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр.36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16 и 106/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИСПРАЌАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СИЛИ ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ЗА УЧЕСТВО НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ ПРИ ХЕМИСКИ ИНЦИДЕНТ СО ПРЕКУГРАНИЧЕН ЕФЕКТ „СУБ - РЕГИОНАЛНА - БАЛКАН ТЕРЕНСКА ВЕЖБА“ ВО ТИРАНА, РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА

1. Со оваа одлука се испраќаат републичките сили за заштита и спасување за учество на вежбовна активност при хемиски инцидент со прекуграничен ефект „Суб-регионална-Балкан теренска вежба“ (во натамошниот текст: вежбата), која ќе се одржи во периодот од 18.4. до 19.4.2018 година, во Тирана, Република Албанија.

2. На вежбата ќе учествува тим од пет (5) припадници на републичките сили за заштита и спасување, двајца (2) професионалци од Дирекцијата за заштита и спасување и тројца (3) припадници на Територијалната противпожарна бригада на град Скопје и тоа:

- Тим лидер- 1
- Членови на тим - 2
- Офицер за врски -1
- Набљудувач -1

3. Финансиските трошоци за превоз, сместување и дневни трошоци на учесниците на вежбата паѓаат на товар на организаторот.

4. Подготовката и организацијата на учесниците на вежбата ќе ги изврши Дирекцијата за заштита и спасување.

5. По завршување на вежбата Дирекцијата за заштита и спасување поднесува извештај до Владата на Република Македонија.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот денот од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3296/1 Претседател на Владата
10 април 2018 година на Република Македонија,
Скопје **Зоран Заев, с.р.**

1284.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 10.4.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ИЗГРАДБА НА ПРИСТАПЕН ПАТ ОД ПОСТОЕЧКИ ЛОКАЛЕН ПАТ КОН МЕСНОСТ ПОРАНЕШЕН РУДНИК ДАМЈАН ДО КОНЦЕСИСКИ ПРОСТОР РУДНИК БОРОВ ДОЛ КО ДАМЈАН, ОПШТИНА РАДОВИШ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Проект за инфраструктура за изградба на пристапен пат од постоечки локален пат кон месност поранешен Рудник Дамјан до концесиски простор Рудник Боров Дол КО Дамјан, Општина Радовиш.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
1034/2- дел	Дамјан	Раковица	пасиште	3
1035/1- дел	Дамјан	Краиште	пасиште	3
1237 -дел	Дамјан	Рамниште	пасиште	4
1241 -дел	Дамјан	Рамниште	пасиште	4
1249/10- дел	Дамјан	Краиште	нива	5
1249/4 -дел	Дамјан	Тополничка Река	пасиште	3
1249/5 -дел	Дамјан	Тополничка Река	нива	6
1249/6 -дел	Дамјан	Тополничка Река	нива	6
1250/1 -дел	Дамјан	Краиште	нива	5
1250/2 -дел	Дамјан	Краиште	пасиште	3
1250/3 -дел	Дамјан	Тополничка Река	нива	5
1250/4 -дел	Дамјан	Тополничка Река	пасиште	3
1250/5 -дел	Дамјан	Тополничка Река	пасиште	3
1250/6 -дел	Дамјан	Краиште	нива	5
1250/7 -дел	Дамјан	Тополничка Река	пасиште	3

1250/9 -дел	Дамјан	Тополничка Река	пасиште	3
1263/2 -дел	Дамјан	Краиште	овоштарник	3
1264 -дел	Дамјан	Краиште	овоштарник	0
1265/1 -дел	Дамјан	Краиште	пасиште	3
1265/2 -дел	Дамјан	Краиште	овоштарник	3
1266 -дел	Дамјан	Краиште	нива	6
1597/3 -дел	Дамјан	Зуколор	нива	6
2242 -дел	Дамјан	Бујук Трла	ливада	4
2243 -дел	Дамјан	Бујук Трла	нива	5
2249 -дел	Дамјан	Бујук Трла	нива	6
2271 -дел	Дамјан	Краиште	пасиште	3
2304/2 -дел	Дамјан	Марчево	овоштарник	3
2306/2 -дел	Дамјан	Марчево	овоштарник	3
2307/2 -дел	Дамјан	Марчево	овоштарник	3
2309 -дел	Дамјан	Морчево	овоштарник	3
2310 -дел	Дамјан	Норчево	овоштарник	6
2333 -дел	Дамјан	Марчево	овоштарник	3
2339 -дел	Дамјан	Копач	нива	5
3349 -дел	Дамјан	Оргаѓе	нива	4
3350 -дел	Дамјан	Оргаѓи	нива	4
3351 -дел	Дамјан	Оргади	нива	4
3354 -дел	Дамјан	Оргаѓи	нива	4
3462 -дел	Дамјан	Копач	нива	6
3465 -дел	Дамјан	Кирезлк	нива	5,6
3475 -дел	Дамјан	Кирезлк	нива	5
3478 -дел	Дамјан	Кирезлк	нива	6
3479 -дел	Дамјан	Кирезлк	нива	6
3480 -дел	Дамјан	Корезлк	нива	5
3481 -дел	Дамјан	Кирезлк	нива	5
3482 -дел	Дамјан	Корезлк	нива	5
3483/1 - дел	Дамјан	Кирезлк	нива	5
3484/1 -дел	Дамјан	Кирезлк	пасиште	4
3484/2 -дел	Дамјан	Кирезлк	нива	5
3556 -дел	Дамјан	Рамниште	пасиште	4
3557 -дел	Дамјан	Рамниште	пасиште	4
3558 -дел	Дамјан	Рамниште	пасиште	4
3587 -дел	Дамјан	Кирезлк	пасиште	4
3588 -дел	Дамјан	Кирезлк	пасиште	4
3589 -дел	Дамјан	Кирезлк	пасиште	4
3593 -дел	Дамјан	Оргаѓи	пасиште	4
3594 -дел	Дамјан	Оргаѓе	пасиште	4
3595 -дел	Дамјан	Оргаѓи	пасиште	4
3858 -дел	Дамјан	Самарджица	пасиште	4
3860 -дел	Дамјан	Самарджица	пасиште	4
3863 -дел	Дамјан	Црквиште	пасиште	4
3865 -дел	Дамјан	Попова Шапка	пасиште	4
3866 -дел	Дамјан	Самарджица	пасиште	4
3867 -дел	Дамјан	Самарджица	пасиште	4
3868 -дел	Дамјан	Самарджица	нива	6

3871 -дел	Дамјан	Самарджица	нива	6
3872 -дел	Дамјан	Самарджица	пасиште	4
3873 -дел	Дамјан	Самарджица	пасиште	4
3874 -дел	Дамјан	Самарджица	пасиште	4
3877 -дел	Дамјан	Сулеманица	нива	6
3893 -дел	Дамјан	Самарджица	пасиште	4
3896/1 -дел	Дамјан	Самарджица	пасиште	4
3896/2 -дел	Дамјан	Попова Шапка	пасиште	4
3920 -дел	Дамјан	Попова Шапка	нива	6
3921 -дел	Дамјан	Попова Шапка	пасиште	4
3922 -дел	Дамјан	Попова Шапка	пасиште	4
3923 -дел	Дамјан	Попова Шапка	пасиште	4
4007 -дел	Дамјан	Сулеманица	нива	6
4009 -дел	Дамјан	Сулеманица	пасиште	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:			88379м²	

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-4140/1
10 април 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1285.

Врз основа на член 21 став (3) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/17), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНИ ФИНАНСИСКИ МЕРКИ ВКЛУЧИТЕЛНО И ФИНАНСИСКИ МЕРКИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ И ПРОЛИФЕРАЦИЈА

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на евиденцијата за спроведени финансиски мерки вклучително и финансиски мерки против троеоризам и пролиферација.

Член 2

Евиденцијата од член 1 од овој правилник се води во електронска форма.

Член 3

Евиденцијата од член 1 од овој правилник ги содржи следните податоци:

- „Реден број“, се запишуваат спроведените финансиски мерки по хронолошки редослед почнувајќи од нумеричката единица „еден“ па понатаму;
- „Основ за воведување на рестриктивната мерка“, се запишува називот на актот со кој е воведена финансиската мерка;
- „Вид на рестриктивна мерка“, се запишува „ФМТП“ доколку рестриктивната мерка е финансиска мерка против троеоризам и/или пролиферација или „ФМ“ доколку е друга финансиска мерка;
- „Службен весник“, се запишува бројот на Службениот весник на Република Македонија во кој е објавена финансиската мерка;
- „Датум на воведување“, се запишува датумот од кога е воведена финансиската мерка;
- „Датум на престанување“, се запишува датумот од кога престанува да важи финансиската мерка;
- „Субјект“, се запишува име и презиме на субјект - физичко лице или назив на субјект - правно лице кои ја спровеле финансиската мерка;
- „Датум на спроведување“, се запишува датумот од кога започнало спроведувањето на финансиската мерка;
- „Датум на престанување на спроведување“, се запишува датумот од кога престанало спроведувањето на финансиската мерка;
- „Определено лице“, се запишува лицето опфатено со финансиската мерка, и тоа: име и презиме на физичко лице или назив на правно лице, група или организација и други податоци кои овозможуваат нивно прецизно идентификување;
- „Имот“, се запишува видот и вредноста на имотот опфатен со финансиската мерка;
- „Одобрено делумно користење“, се запишува бројот и датумот на решението на судот за делумно користење на имотот опфатен со финансиската мерка и одобрениот износ на средства и
- „Забелешка“, се запишуваат други податоци релевантни за финансиската мерка.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4334/1

3 април 2018 година
СкопјеМинистер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

1286.

Врз основа на член 12 став (2) од Законот за рестриктивни мерки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 190/17), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЛИСТАТА НА ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА КОН КОИ СЕ ВОВЕДЕНИ ФИНАНСИСКИ МЕРКИ ПРОТИВ ТЕРОРИЗАМ И ШИРЕЊЕ (РАСПРОСТРАНУВАЊЕ) НА ОРУЖЈЕ ЗА МАСОВНО УНИШТУВАЊЕ И НИВНО ФИНАНСИРАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата, содржината и начинот на водење на листата на определени лица кон кои се воведени финансиски мерки против троеоризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање.

Член 2

Листата на определени лица кон кои се воведени финансиски мерки против троеоризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање (во натамошниот текст: консолидираната листа) се води во електронска форма.

Член 3

(1) Консолидираната листа ги содржи следните податоци:

- „Реден број“, се запишуваат определените лица кон кои се воведени финансиски мерки против троеоризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање (во натамошниот текст: финансиски мерки против троеоризам и/или пролиферација) по хронолошки редослед почнувајќи од нумеричката единица „еден“ па понатаму;
- „Определено лице“, се запишуваат податоци за лицето опфатено со финансиската мерка против троеоризам и/или пролиферација, и тоа:
 - а) за физичко лице: име, презиме (во латинична азбука и во оригинален транскрипт), датум на раѓање (ден, месец и година), место на раѓање (град, држава), адреса, државјанство, национален идентификационен број (број на лична карта, број на социјално осигурување, единствен матичен број и слично), број и датум на издавање на пасош, алијас/и, звање (хонорарно, професионално и/или религиозно), датум кога е донесен актот за примена на финансиска мерка против троеоризам и/или пролиферација, датум кога е извршена последна промена за лицето во консолидираната листа (измена на податоци или бришење од листата) и други релевантни информации (поврзаност со друго физичко лице, правно лице, група или организација и слично);
 - б) за правно лице, група или организација: назив (во латинична азбука и во оригинален транскрипт), адреса, алијас/и, датум кога е донесен актот за примена на финансиска мерка против троеоризам и/или пролиферација, датум кога е извршена последна промена за лицето во консолидираната листа (измена на податоци или бришење од листата) и други релевантни информации (поврзаност со друго физичко лице, правно лице, група или организација и слично);

„Рестриктивна мерка“, се запишува називот на актот со кој е воведена финансиската мерка против троеоризам и/или пролиферација од страна на Организацијата на Обединетите нации, Европската унија или Владата на Република Македонија;

- „Службен весник“, се запишува бројот на „Службен весник на Република Македонија“ во кој е објавена финансиската мерка против троеоризам и/или пролиферација и

- „Дополнителни податоци“, се запишуваат други релевантни податоци за определеното лице (причините поради кои се применува, изменува или укинува финансиската мерка против треоризам и/или пролиферација во однос на определеното лице и слично).

(2) Доколку некој од податоците од став 1 алинеја 2 на овој член недостасува, во полето определено за запишување на тој податок се запишуваат зборовите „нема податок“.

Член 4

(1) Консолидираната листа се води како единствена листа за сите физички лица, правни лица, групи и организации спрема кои се воведени финансиски мерки против треоризам и/или пролиферација.

(2) Во консолидираната листа се врши редовно ажурирање на податоците. Внесувањето на податоци за нови определени лица за кои се воведени финансиски мерки против треоризам и/или пролиферација се врши најдоцна еден работен ден од денот на воведувањето на финансиската мерка против треоризам и/или пролиферација, а сите понатамошни измени и дополнувања на податоците за определените лица кои се внесени во консолидираната листа се вршат без одлагање, но не подоцна од три работни дена.

(3) Консолидираната листа се води на начин кој овозможува едноставен, брз и безбеден пристап од страна на субјектите кои ги применуваат финансиските мерки против треоризам и/или пролиферација.

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-4335/1
3 април 2018 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1287.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАР ТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружение МУЛТИКУЛТУРА – Тетово, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружение МУЛТИКУЛТУРА – Тетово, со седиште на ул. „Дервиш Цара“ бр. 5-2/2, Тетово се впишува во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружение МУЛТИКУЛТУРА – Тетово, со седиште на ул. „Дервиш Цара“ бр. 5-2/2, Тетово, ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2477/3
20 февруари 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

1288.

Врз основа на член 155 став 4 од Законот за социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр. 79/09, 36/11, 51/11, 166/12, 15/13, 79/13, 164/13, 187/13, 38/14, 44/14, 116/14, 180/14, 33/15, 72/15, 104/15, 105/15, 173/15, 192/15, 30/16 и 163/17) и член 6 од Правилникот за формата, содржината и начинот на водење на регистар на здруженија на граѓани од областа на социјалната заштита („Службен весник на РМ“ бр.10/2005), министерот за труд и социјална политика, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ВПИШУВАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИЕ ВО РЕГИСТАР ТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА ОД ОБЛАСТА НА СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА

1. Барањето на Здружение за давање услуги на лицата со попреченост – ХЕНДИМАК - Тетово, СЕ УВАЖУВА.

2. Здружение за давање услуги на лицата со попреченост – ХЕНДИМАК - Тетово, со седиште на ул. „29-ти Ноември“ бр. 16, Тетово се впишува во Регистарот на здруженија од областа на социјалната заштита, што се води при Министерството за труд и социјална политика.

3. Конечното решение за впишување се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

4. Впишувањето на Здружението за давање услуги на лицата со попреченост – ХЕНДИМАК - Тетово, со седиште на ул. „29-ти Ноември“ бр. 16, Тетово ќе се изврши најдоцна пет дена од денот на објавувањето на Решението во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 10-2478/3
20 февруари 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1289.

Судскиот совет на Република Македонија, постапувајќи согласно член 73, став 1, алинеја 3 од Законот за судовите, („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) в.в. со член 26 од Законот за изменување и дополнување на Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр. 150/2010), член 50 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.60/2006) в.в. со член 7 од Законот за изменување и дополнување на Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.150/2010), на ден 12.4.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

Се констатира престанок на судиската функција на Биљана Спиридоновска, судија на Основниот суд Куманово, поради навршени 64 години.

Решението влегува во сила од 12.04.2018 година.

Бр. 02-535/2
13 април 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

1290.

Судскиот совет на Република Македонија постапувајќи согласно Амандман XXVI на Уставот на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр.107/2005), на ден 12.04.2018 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Се утврдува престанок на судиската функција на Виолета Тасевска, судија на Основен суд Куманово поради исполнување на услови за старосна пензија.

Решението влегува во сила од 12.04.2018 година.

Бр. 02-556/2
13 април 2018 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Зоран Карацовски, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

1291.

Врз основа на член 10, точка 4), а во врска со член 81, став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА БУГАРИЈА

Член 1

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Република Бугарија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 47/18), во членот 1 ставот (1) се менува и гласи:

“(1) Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од следните региони во Република Бугарија:

- Добрич/Dobrich и
- Јамбол/Yambol.“.

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-972/2
10 април 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

1292.

Врз основа на член 55, став (2) од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/00, 44/02, 82/08, 167/10 и 51/11), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПРЕСТАНОК НА ВАЖЕЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА РИБИ И РИБНИ ПРОИЗВОДИ ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ИНФЕКТИВНА ХЕМАТОПОЕЗНА НЕКРОЗА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА КОСОВО

Член 1

Со ова решение престанува да важи Решението за забрана на увоз на риби и рибни производи заради заштита од внесување на вирусот на инфективна хематопоезна некроза во Република Македонија по потекло од Република Косово („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/18).

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-1066/2
11 април 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1293.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 22, алинеја 5 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14, 33/15, 192/15, 215/15, 6/16, 53/16 и 189/16), член 28 од Законот за акцизите („Службен весник на РМ“ бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на РМ“ бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 8/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина („Службен весник на РМ“ бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати („Службен весник на РМ“ бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 16.04.2018 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА
ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ
СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	31,044
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	32,536
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	31,342
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	30,742
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	23,049

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А. Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	68,00
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	69,50
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	60,00
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	48,50
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	28,720

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од потточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	67,50	67,00	66,50
ЕУРОСУПЕР БС - 98	69,00	68,50	68,00
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	59,50	59,00	58,50
Е Л-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	48,00	47,50	47,00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	21,913
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,692
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,475
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,320
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	ден/лит	3,200	2,776	2,353	1,929
МАЗУТ М-1 НС	ден/кг	0,400	0,400	0,400	0,400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 17.04.2018 година и истата ќе се објави во "Службен весник на Република Македонија" и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-857/1

16 април 2018 година
СкопјеПретседател,
Димитар Петров, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1294.

Врз основа на член 9 и член 29, став 1, 2 и 3 од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/09), член 50, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 6 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/2014, 193/2015 и 39/2016) Градоначалникот на Општината Битола м-р Наташа Петровска и Градоначалникот на Општината Могила Јасмина Гулевска на ден 2.4.2018 година, склучија

ДОГОВОР

Член 1

Предмет на овој договор е заедничко вршење работи од надлежност на општините кои што се однесуваат за вршење на противпожарната заштита што ја врши ТППЕ Битола со покривање на подрачјето на Општината Могила како и задолжително учествува во финансирањето од страна на Општина Могила на противпожарната единица која го покрива нејзиното подрачје во случајот ТППЕ Битола.

Член 2

Општината Битола преку својата ТППЕ ќе ја извршува својата законска обврска предвидена со Законот за пожарникарството покрај другото и на подрачјето на Општина Могила.

Општината Могила е согласна да учествува во финансирањето на ТППЕ Битола на тој начин што на свој трошок ќе ангажира односно обезбеди времено вработување на 4 пожарникари – спасители или пожарникар спасител возач на специјално возило преку Агенција за привремено вработување и истите ќе ги стави на располагање на ТППЕ Битола. Лицата кој привремено ќе ги ангажира Општината Могила е потребно да ги исполнуваат условите за пожарникар предвидени во членот 11 и 11 б од Законот за пожарникарството. Ангажираните лица е потребно во рок од една година да се стекнат со сертификат за стекната квалификација пожарникар.

За ангажираните лица Општината Могила е должна да им ги обезбеди сите права на ангажираните лица кој произлегуваат од Законот за пожарникарството и Законот за работни односи.

Член 3

Времетраење на овој Договор е една година од денот на потпишувањето на истиот.

Член 4

Овој договор може да се раскине по слободна волја на една од договорните страни, по претходно известување на другата договорна страна во рок од 30 дена пред раскинувањето.

Член 5

Договорните страни се согласни евентуалните спорни односи да ги разрешуваат на спогодбен начин, а во краен случај пред надлежен суд во Битола.

Член 6

Овој договор е склучен во 6 примероци по три за двете договорни страни и истиот ќе биде објавен во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-51/8

2 април 2018 година

Општина Битола

Градоначалник,

м-р Наташа Петровска, с.р.

Бр. 03-198/5

5 април 2018 година

Општина Могила

Градоначалник,

Јасмина Гулевска, с.р.

ОДБОР ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА
„ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

1295.

Врз основа на членовите 1, 6 и 17 од Законот за државните награди („Службен весник на Република Македонија“ број 52/2006, 54/2007 и 74/12), Одборот за доделување на наградата „Гоце Делчев“, на седницата одржана на 11 април 2018 година, донесе

ОДЛУКА
ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ЗА 2018 ГОДИНА, ЗА ОСОБЕНО ЗНАЧАЈНИ ОСТВАРУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЛАСТА НА НАУКАТА

I. За особено значајни остварувања од интерес за Републиката во областа на науката, наградата „Гоце Делчев“ за 2018 година, се доделува за трудовите:

1. „ПРИЛЕП И ПРИЛЕПСКО ВО XIX ВЕК (културно-историски процеси)“ од д-р Славчо Ковилоски, објавена во 2017 година.

2. „АРХИТЕКТОНСКИ КОНСТРУКЦИИ 1“ од авторот доц. д-р Енис Рафет Јакупи, објавена во 2017 година.

3. „ПРВИТЕ 15 МАКЕДОНСКИ ДООЈЕНИ НА МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ“ од д-р Дончо Донеv, објавена во 2017 година.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-2622/2
16 април 2018 година
Скопје

Одбор за доделување на наградата
„Гоце Делчев“
Претседател,
акад. **Владо Камбовски**, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018067